



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 27 април 1988.

Скопје

Број 14

Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 600 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

207.

Врз основа на член 441 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 април 1988 година, откако го утврди Нацртот на амандманите на Уставот на СРМ, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискусија ќе трае до 30 септември 1988 година.

2. Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија со образложението ќе се објави во „Делегатскиот информатор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ и во средствата за јавно информирање.

Во „Делегатскиот информатор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, покрај Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија ќе се објават и Заклучоците на Собранието по повод на Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, уводното излагање на претседателот на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СРМ и Извештајот на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СРМ, од седницата одржана на 18 април 1988 година.

3. Јавната дискусија по Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија ќе ја организира и ќе ја води Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и резултатите од јавната дискусија ќе ги достави на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Работните луѓе и граѓаните и другите учесници во јавната дискусија можат своите забелешки, предлози и сугестии по Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија да ги доставуваат и непосредно до Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Комисијата за уставни прашања на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе ја следи јавната дискусија по Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, ќе ги разгледа сите забелешки, предлози и сугестии дадени во јавната дискусија и сите забелешки, предлози и сугестии по текстот на Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија изнесени на седниците на работните тела на Собранието и на соборите, по нив ќе заеме став и најдоцна еден месец по завршувањето на јавната дискусија ќе му подготви и ќе му достави на Собранието Извештај за резултатите од јавната дискусија по Нацртот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Текст на Пред-

логот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и Текст на Предлогот на Уставниот закон за спроведување на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

5. Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го утврди Предлогот на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и Предлогот на Уставниот закон за спроведување на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и ќе му го достави на Собранието најдоцна до 30 ноември 1988 година.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1282

20 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

208.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за фондовите за заеднички резерви.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година.

Бр. 08-1281

20 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ број 41/78 и 10/85), во член 7 став 3 процентот „20%“ се заменува со процентот „30%“.

Член 2

Во член 8-б став 1 бројот „3“ се заменува со бројот „3“.

Член 3

Во член 9 зборовите: „1 година“ се заменуваат со зборовите: „6 месеци“.

Член 4

Во член 11 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Фондовите можат меѓусебно да си даваат позајмици за исплата на загарантираниот личен доход, на начин и под услови утврдени со самоуправни спогодба“.

Член 5

Во член 14 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Средствата за исплата на со закон загарантираниот личен доход на работниците во финансискиот план се предвидуваат во износ кој не може да биде помал од износот на тој личен доход исплатен во претходната година од средствата на Фондот, а најмалку 80% од вкупно расположливите средства на Фондот“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

209.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на начинот на обезбедување на средства за задоволување на заедничките потреби во научно-истражувачката дејност во 1988 година, што ја донесе Собранието на Републиката заедница за научно-истражувачката дејност на седницата одржана на 9 март 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1280

20 април 1988 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

210.

Врз основа на член 68 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83 и 4/87), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945 ОДНОСНО 1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1

На корисниците на пензија — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945 односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија, им се определува повисок износ на пензија и тоа:

Ред. бр.	Име и презиме	Год. на отпочн. со работа	Год. на пензио.	Износ на пенз. во мом. на определ. на повисок изн. на пенз.	Повисок износ на пензија	Дата од кога припаѓа повисок износ на пензија
1	2	3	4	5	6	7
ОПШТИНА БЕРОВО						
1.	Попѓорѓиев Ѓорѓи	1945	1987	49.577	12.006	1. 3. 1987
2.	Дачевски Ѓлиѓор	1944	1987	42.389	12.006	1. 1. 1987
3.	Тушевска Борис Елена	1944	1971	40.015	8.404	1. 1. 1986
4.	Билароски Илија	1944	1986	42.615	12.006	16. 3. 1986
ОПШТИНА БИТОЛА						
5.	Саздановски Костадин	1946	1987	62.929	12.006	4. 3. 1987
6.	Стефановски Трајан	1945	1987	41.491	12.006	1. 1. 1987
7.	Стерјев Кирил	1944	1986	47.615	12.006	9. 12. 1986
8.	Дрембевски Александар	1946	1986	50.063	12.006	1. 1. 1986
9.	Арсовски Ташко	1945	1986	63.592	12.006	1. 1. 1986
10.	Неделковски Јонче	1946	1987	90.985	9.749	1. 4. 1987
11.	Белокапа Сотир	1946	1982	46.557	8.404	1. 1. 1986
12.	Ранешовски Спасе	1946	1987	78.997	12.006	1. 9. 1987
13.	Димовски Александар	1945	1987	47.223	12.006	1. 9. 1987
14.	Букарчевски Петар	1945	1987	44.720	12.006	1. 9. 1987
15.	Ѓорѓиевски Ѓорѓи	1946	1987	49.807	12.006	1. 9. 1987
16.	Стрезовски Ристо	1945	1986	43.147	12.006	1. 9. 1986
17.	Алексовски Јован	1945	1986	42.403	12.006	1. 9. 1986
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД						
18.	Поповски Ѓуро	1945	1987	41.177	12.006	17. 1. 1987
19.	Милошевски Стеван	1945	1988	44.212	12.006	1. 10. 1986
20.	Ангеловски Митко	1945	1986	49.880	12.006	26. 6. 1986

1	2	3	4	5	6	7
ОПШТИНА ГОСТИВАР						
21.	Халили Ниџа Сали	1945	1986	38.475	12.006	1. 1. 1986
22.	Антески Мито	1945	1987	78.484	12.006	4. 4. 1987
23.	Јанкоски Ангеле	1946	1987	41.085	12.006	1. 9. 1987
24.	Арифи Ариф Васвие	1945	1987	12.504	9.604	1. 1. 1986
25.	Исамили Зијаедин	1945	1987	56.390	12.006	4. 4. 1987
26.	Наумовиќ Живко	1945	1987	78.349	12.006	4. 4. 1987
27.	Јаковлевски Војо	1946	1987	44.830	12.006	15. 6. 1987
ОПШТИНА ДЕБАР						
28.	Голја Зирака	1945	1954	41.080	8.404	1. 1. 1986
29.	Мухарем Љутвиу	1945	1987	44.420	12.006	1. 1. 1987
30.	Назим Велиџа	1945	1987	43.770	12.006	1. 1. 1987
31.	Шеху Абедин Магбиле	1945	1969	46.461	8.404	1. 1. 1986
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ						
32.	Мешков Никола	1944	1987	58.515	12.006	1. 1. 1987
33.	Ставрев Лазо	1945	1986	75.596	12.006	1. 5. 1986
34.	Тасев Душан	1944	1987	55.252	12.006	1. 9. 1987
35.	Пемова Елиџа	1944	1987	66.256	12.006	1. 9. 1987
36.	Касапинов Трајко	1945	1987	62.384	12.006	1. 1. 1987
39.	Пемов Александар	1945	1987	89.264	11.420	3. 4. 1987
ОПШТИНА КРАТОВО						
40.	Симоновски Димитар	1945	1986	90.049	10.685	1. 6. 1986
ОПШТИНА КОЧАНИ						
41.	Јуруков Ристо	1945	1987	71.848	12.006	6. 6. 1987
ОПШТИНА КУМАНОВО						
42.	Милошевски Александар	1945	1987	46.424	12.006	26. 6. 1987
43.	Димовска Десанка	1945	1980	35.708	12.006	1. 1. 1986
44.	Селими Рефик	1946	1987	50.006	12.006	26. 6. 1987
45.	Разински Глигор	1945	1987	50.729	12.006	12. 6. 1987
46.	Симоновски Тодор	1945	1987	73.040	12.006	9. 4. 1987
47.	Поповски Стојан	1945	1987	44.588	12.006	26. 6. 1987
48.	Јовановски Трајан	1945	1987	61.109	12.006	26. 6. 1987
49.	Јовановски Боривос	1945	1987	50.424	12.006	28. 6. 1987
50.	Вејсели Мустафа	1945	1987	76.627	12.006	15. 4. 1987
51.	Гричаровски Кирил	1945	1987	68.432	12.006	24. 4. 1987
52.	Поповски Среќко	1946	1986	61.895	12.006	1. 9. 1986
53.	Опировски Здравко	1945	1986	72.846	12.006	1. 9. 1986
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА						
54.	Трајковски Миле	1944	1987	66.003	12.006	1. 4. 1987
ОПШТИНА ПРИЛЕП						
55.	Миладиновски Киро	1945	1986	44.146	12.006	20. 2. 1986
56.	Пантелески Спиро	1945	1987	64.708	12.006	1. 1. 1987
57.	Пацаковски Благоја	1944	1986	44.340	12.006	1. 9. 1986
58.	Мицевски Благоја	1945	1987	46.801	12.006	1. 9. 1987
59.	Крстески Никола	1945	1987	46.329	12.006	27. 6. 1987
ОПШТИНА ПРОБИШТИП						
60.	Топуков Ѓорѓи	1945	1987	49.561	12.006	1. 1. 1987
ОПШТИНА РЕСЕН						
61.	Гричаровски Тодор	1945	1987	61.503	12.006	4. 4. 1987
62.	Фикрет Рамадан Адили	1946	1983	23.386	8.404	1. 1. 1986
63.	Рашиди Текибе	1945	1958	26.312	8.404	1. 1. 1986
ОПШТИНА СТРУГА						
64.	Љуфи Зејне	1945	1986	34.353	12.006	17. 10. 1986
65.	Рашиди Усни	1945	1986	33.593	12.006	1. 10. 1986
66.	Бербери Мемет	1945	1986	33.104	12.006	14. 11. 1986
67.	Шашко Хасан	1945	1986	47.178	12.006	15. 2. 1986
68.	Пилатов Љупчо	1946	1986	47.829	12.006	1. 10. 1986

1	2	3	4	5	6	7
ОПШТИНА ВИНИЦА						
69.	Димитар Димовски	1946	1987	44.830	12.006	15. 6. 1987
ОПШТИНА СТРУМИЦА						
70.	Тенев Јордан	1944	1986	29.441	12.008	1. 9. 1986
71.	Данчев Ѓорѓи	1944	1980	61.720	12.006	1. 1. 1986
72.	Пуздерлиева Нада	1946	1986	30.251	12.006	20. 8. 1986
ОПШТИНА РАДОВИШ						
73.	Танев Вангел	1945	1987	47.872	12.006	1. 9. 1987
ОПШТИНА ОХРИД						
74.	Хајдар Ёскир	1945	1986	46.397	12.006	1. 2. 1986
75.	Папоски Угрин	1945	1986	42.517	12.006	1. 3. 1986
76.	Шацко Џевад	1945	1986	46.553	12.006	1. 9. 1986
77.	Гринчаровски Кирил	1945	1987	68.432	12.006	14. 4. 1987
78.	Матоска Славка	1945	1987	40.501		
ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС						
79.	Мицев Мирко	1946	1986	53.618	12.006	1. 9. 1986
80.	Василевски Петре	1944	1986	52.420	12.006	1. 10. 1986
81.	Чушков Димче	1944	1987	48.898	12.006	1. 9. 1987
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА						
82.	Шаурек Надка	1946	1982	48.618	12.006	1. 1. 1986
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА						
83.	Тодоровски Борис	1945	1986	50.673	12.006	4. 10. 1986
84.	Нуневски Киро	1946	1986	55.165	12.006	19. 9. 1986
85.	Трајковски Басил	1944	1986	52.106	12.006	1. 9. 1986
86.	Лазаревски Александар	1945	1987	67.508	12.006	1. 9. 1987
87.	Ханџиска Виолета	1945	1987	44.447	12.006	3. 4. 1987
88.	Лазевски Радивој	1945	1978	51.234	12.006	1. 1. 1986
ОПШТИНА ЦЕНТАР						
89.	Кецман Љубица	1946	1987	52.130	12.006	1. 3. 1987
90.	Михајлова Невена	1945	1969	76.287	12.006	1. 1. 1986
91.	Блажеска Класанти	1945	1977	83.872	12.006	1. 1. 1986
92.	Михајловски Благоја	1944	1987	62.065	12.006	28. 6. 1987
93.	Дачевски Методија	1945	1987	49.506	12.006	1. 9. 1987
94.	Имер Ејуп Абди	1945	1987	54.687	12.006	16. 6. 1987
95.	Ани Абдула	1945	1987	51.802	12.006	3. 4. 1987
96.	Јовановски Тадија	1945	1987	50.384	12.006	19. 5. 1987
97.	Тодорова Галаба	1945	1987	45.747	12.006	26. 6. 1987
98.	Филиповски Илија	1944	1987	74.782	12.006	3. 4. 1987
99.	Трајковски Јован	1944	1986	76.287	12.006	1. 10. 1987
ОПШТИНА ЧАИР						
100.	Имани Суреја	1945	1987	55.603	12.006	6. 8. 1987
ОПШТИНА КАРПОШ						
101.	Хоца Ештреф	1945	1986	51.870	12.006	1. 1. 1986
102.	Попоски Милутин	1945	1987	52.301	12.006	1. 9. 1987
103.	Ефтимовска Вера	1944	1986	48.562	12.006	1. 9. 1986
104.	Трајковски Александар	1945	1987	55.297	12.006	1. 9. 1987
105.	Гелај Влаш	1946	1986	68.436	12.006	1. 3. 1986
106.	Риза Илијази	1944	1986	56.462	12.006	1. 10. 1986
107.	Видески Злате	1945	1986	55.058	12.006	11. 9. 1986
108.	Горчевски Благоја	1946	1986	49.268	12.006	1. 9. 1986
109.	Адили Расим	1944	1985	42.517	12.006	1. 1. 1986
ОПШТИНА ТЕТОВО						
110.	Низамедин Јумниу	1944	1987	49.829	12.006	15. 1. 1987
111.	Устреф Мамути	1944	1987	44.234	12.006	15. 1. 1987
112.	Паповски Рајко	1944	1978	42.517	12.006	1. 1. 1986
113.	Ковачевски Димитар	1946	1986	64.540	12.006	1. 8. 1986

II

На повисокиот износ на пензија се врши усогласување сметано од 1 јануари 1987 година на начин и во постапка пропишани со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата за исплата на повисокиот износ на пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

III

Повисокиот износ на пензијата се пренесува на корисникот на семејната пензија согласно со општите прописи за пензиското и инвалидското осигурување, во процент во кој е определена семејната пензија.

IV

Исплатата на повисокиот износ на пензијата ќе ја врши Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1279
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

211.

Врз основа на член 40 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на СРМ“ број 47/87), Собранието на СРМ на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1987 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Дирекцијата за републички стоконни резерви за 1987 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1278
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

212.

Врз основа на член 235 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1987 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1987 година, што ја донесе Републичкиот совет на седницата одржана на 24 февруари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1277
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

213.

Врз основа на член 235 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ ЗА 1988 ГОДИНА

Се одобрува Пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот за 1988 година, што ја донесе Републичкиот совет на седницата одржана на 24 февруари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1276
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

214.

Врз основа на член 40 од Законот за Службата на општественото книговодство во СРМ („Службен весник на СРМ“ број 44/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ДЕЛЕГАТ ВО СОВЕТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата делегат во Советот на Службата на општественото книговодство во СРМ поради престанување на делегатската функција Димитар Стојков, поради престанување на делегатската функција.

2. За делегат во Советот на Службата на општественото книговодство во СРМ, се именува инж. Томислав Панеш, делегат во Општествено-политичкиот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1258
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

215.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Техничкиот факултет — Битола, се именуваат;

Димитар Јанкуловски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, општествено-политички работник во ОК на СКМ — Битола и

Јордан Ристески, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, технолог во ООЗТ „Обработка“ при Тутунскиот комбинат — Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1268
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

216.

Врз основа на член 26 од Законот за заштитата на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ — БИТОЛА

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Националниот парк „Пелистер“ — Битола се именуваат:

Панде Поповски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на ООЗТ „Овошен насад“ — РО „Агроплод“ — Ресен и
Горѓи Тоновски, извршен секретар во ОК на СКМ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1267
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

217.

Врз основа на член 166 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје, се именуваат:

Александар Спасовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Лилјана Иванова, секретар на Одборот за здравство и социјална политика на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1266
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

218.

Врз основа на член 166 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СРМ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ, се именуваат:

Љубомир Самоников, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Вера Черепналковска, РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1265
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

219.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за утврдување предлог за именување декан на Земјоделскиот факултет — Скопје, се именуваат:

Драги Бошковски, секретар на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ и

Никола Огненовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во РЗ за кадровски и правни прашања при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1264
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

220.

Врз основа на член 13 од Законот за сценско уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ“ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на РО за презентирање на културните вредности „Македонија-концерт“ — Скопје, се именуваат:

д-р Велко Силјановски, редовен професор на Филолошкиот факултет — Скопје,

Марин Црвенков, балетски уметник, ООЗТ Балет при МНТ и

Јоана Поповска, артист при МНТ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1263
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

221.

Врз основа на член 30 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 15/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на РО за промет, производство и прикажување филмови „Македонија-филм“ — Скопје, се именуваат:

м-р Славко Божиновски, советник при „Македонија табак“ — Скопје и

Томислав Османли, филмски публицист, Музеј на современа уметност — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1262
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

222.

Врз основа на член 24 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Природо-научниот музеј на Македонија, поради истек на времето за кое се именувани:

Јован Јосифовски,
Бранко Симонovski и
д-р Иван Чадо.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Природо-научниот музеј на Македонија се именуваат:

Славе Ивановски, дипломиран правник во Републичкиот комитет за законодавство и организација,
д-р Мирче Наумовски, дипломиран биолог во институтот за сточарство при Земјоделскиот факултет — Скопје и

Јован Пејковски, советник во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1259
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

223.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет — Битола, поради истек на времето за кое се именувани:

Живко Апостоловски,
Кочо Баљаров и
Љупчо Поповски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет — Битола, се именуваат:

Борис Рутески, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ООЗТ „Термоелектрани“ — РЕК — Битола,
Круме Стојчевски, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ — Ресен и
Петре Чешелкоски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во ЕМУЦ „Ристе Ристески — Ричко“ — Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1260
20 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

224.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“

а) претседател:
Крсте Марковски;
б) членови:
акад. д-р Александар Христов,
д-р Иван Тавчиоски,
акад. д-р Крум Томовски,
Есад Имери,
Тодор Тодоровски,
Васко Ташковски,
Фирдауз Неби,
Михајло Николовски,

Јагода Сланева,
Минчо Јорданов,
Драган Миладинов,
Павле Георгиевски,
Тодор Атанасов,
Илија Адамов,
д-р Горѓи Чепујноски,
д-р Славко Матовски,
Нако Николовски,
Столе Попов,
Афрдита Мимиџиновска и
Ташко Георгиевски.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, се именуваат:

а) за претседател

Крсте Марковски, член на ЦК СКЈ;

б) за членови:

акад. д-р Александар Христов, академик,

д-р Иван Тавчиоски, редовен професор на Сто-матолошкиот факултет — Скопје,

акад. д-р Крум Томовски, академик,

Благоја Станоевски, секретар на Претседателство-то на ССМ,

Томе Серафимовски, академски вајар,

Илхами Емин, потсекретар во Републичкиот ко-митет за култура,

д-р Томислав Тодоровски, професор на Филолош-киот факултет — Скопје,

м-р Павле Георгиевски, потпретседател на Со-бранието на СРМ,

д-р Горѓи Чепујноски, редовен професор на Еко-номскиот факултет — Скопје,

Нако Николовски, директор на РО Кожара „Гоце Делчев“ — Скопје.

д-р Сејфедин Сулејмани, член на Претседател-ството на РК на ССРМ и

Ташко Георгиевски, писател од Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1255

20 април 1988 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

Иван Аврамовски, с. р.

225.

Врз основа на член 12 од Законот за републич-ките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-цијалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Климент Ох-ридски“

а) претседател:

Ката Лахтова;

б) членови:

Петко Смилков,

Љупчо Петрушевски,

инж. арх. Александар Никуљски,

Томислав Зографски,

Мирко Србиновски,

Драган Топчиовски,

Моамер Вишко,

Дрита Карахасан,

Димо Шумка,

д-р Предраг Угрински,

Елена Михајловска,

Лепосава Гелевска,

Елица Донева и

Бистрица Миркуловска.

2. За претседател и членови на Одборот за до-делување на наградата „Климент Охридски“ се имс-нуваат:

а) за претседател:

Ката Лахтова, член на Советот на Републиката;

б) за членови:

Петко Смилков, член на ЦК на СРМ,

Љупчо Петрушевски, артист, директор на Драма-та на МНТ — Скопје.

Томислав Зографски, редовен професор на Фа-култетот за музичка уметност — Скопје,

инж. арх. Александар Никуљски, професор на Архитектонскиот факултет — Скопје,

Дрита Карахасан — Бошковица, уредник во Радио Скопје,

Димо Шумка, ликовен уметник — Скопје,

д-р Предраг Угрински, вонреден професор на Медициниот факултет — Скопје,

Елена Михајлова, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Елица Донева, потпретседател на Собранието на СРМ,

Бистрица Миркуловска, член на Претседателство-то на ССМ,

Мирко Србиновски, директор на ОУ „Климент Охридски“ с. Драчево — Скопје и

Моамер Вишко, главен уредник на емисиите на албански јазик во РТС — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1256

20 април 1988 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

Иван Аврамовски, с. р.

226.

Врз основа на член 12 од Законот за републич-ките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), Соборот на здружениот труд на Собранието на Со-цијалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „25 МАЈ“

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „25 Мај“

а) претседател:

Бранко Азески;

б) членови:

м-р Чедо Шаревски,

Георги Гиров,

Рамазан Балаш,

м-р Јове Јовановски,

Илија Глигороски,

д-р Александар Мојсовски,

Зоран Јордановски,

Александар Џамбазов,

Јулијана Николиќ,

д-р Крсте Павловски,

д-р Тодор Неливанов,

Тони Стојановски.

д-р Султана Топурковска,

Иван Чемерски,

Ванчо Цветковски и

Јован Софревски.

2. За претседател и членови на Одборот за до-делување на наградата „25 Мај“, се именуваат:

а) за претседател

Бранко Азески, претседател на РК на ССММ;

б) за членови:

м-р Чедо Шаревски, вонреден професор на Фа-култетот за физичка култура во Скопје,

Илија Глигороски, претседател на Соборот на општините на Собранието на СРМ

Зоран Јордановски, новинар
д-р Тодор Пеливанов, секретар на Конференцијата на Фудбалскиот клуб „Вардар“ — Скопје,
д-р Султана Топурковска, секретар на Претседателството на Конференцијата на планинарскиот сојуз на Македонија,

Иван Чемерски, претседател на Извршниот одбор на Републичката самоуправа на интересна заедница на физичката култура,

Ванчо Цветковски, член на Советот на Републиката,

Рамазан Балаш, спортски работник во Сојузот на борецките спортови на Македонија,

Јован Софревски, интернационален шаховски мајстор,

Благоја Филиповски, секретар на ГК на ССРМ — Скопје,

Илија Камчев, претседател на Одборот за информации при Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и

Александар Цамбазов, член на Претседателството на Сојузот на ССМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1257

20 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

227.

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје Миле Брзанов, поради истек на времето на кое е именуван.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје, се именува Томислав Димишковски, директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје,

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1261

20 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

228.

Врз основа на член 27 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од должноста член на Одборот за урбанизам и станбено-комунални прашања на Соборот на општините на Собранието на СР Македо-

нија Ратко Георгиевски, поради престанок на делегатската функција.

2. За член на Одборот за урбанизам и станбено-комунални прашања на Соборот на општините на Собранието на СР Македонија, се избира Александар Јакимовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 32-1269

20 април 1988 година

Скопје

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

229.

Врз основа на член 160-д став 3 и член 160-к став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87), Извршниот совет донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ И ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОМАТОЛОШКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД САМОСТОЈНО ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ

Член 1.

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските услови во однос на просторот и опремата за вршење на стоматолошка дејност со личен труд самостојно во вид на занимање во самостојна стоматолошка ординација и во работна заедница за самостојно вршење на стоматолошка дејност.

Член 2

Работниот човек може со личен труд самостојно во вид на занимање да врши стоматолошка дејност во самостојна стоматолошка ординација, без вршење на протетички услуги (член 160-д став 1 од Законот) ако има:

1. Просторни услови:

- 1) стоматолошка ординација од најмалку 12 м²;
- 2) чекална со најмалку 9 м², и
- 3) санитарен јазол

2. Опрема:

1) Основна стоматолошка опрема: унит-апарат, стоматолошки стол — моторен или телескоп, терапевтски стол — обртен, хидрауличен сув стерилизатор, инструменти за преглед (метална тацна, држач, огледала, огледало, сонда, екскаватор, забни пинцети, инструмент за пластични маси, смукалка — 15-комплети), ставак со шишенца за лекови, бубрежници — 3, стаклена плочка за мешање цемент — 3, метални шпатули — 2, петриевы шолји — 10, спирт ламба, касети за инструменти — 2, сад за чаши, сад со капак за памук во ролни — 1;

2) Комплет опрема за конзервативно и ендодонско лекување на заби: носач за амалгам — 3, набивачи на амалгам — 3, ахатна шпатула, 1, испитувач на виталитет, држач на матрици, миксер за амалгам, инструменти УЗК — 6 комплекти, сад за дезинфекција на борери, пинцета за корен, комплет за ендодонско лекување на заби, солуко ламба;

3) Комплет опрема за лекување на уста и парадонт: инструмент за парадентопатија — 2 комплекта, ножици за десни — прави и криви, барабан за стерилизи тампони, држач за скалпел, држачи за игли — мал и поголем, ножици за газа, анатомска пинцета, хируршка пинцета.

4) Комплет опрема за протетско-клиничко згрижување: кромпон клешта, ножици за метал — прави и криви, гумена шпона за мешање гипс, шпатула за мешање гипс, разни големина на лажици за земање на отисок — 12, нож за восок, инструмент за вадење коронки, рачно огледало;

5) Комплет опрема за вадење на заби: држач за скалпел, сребрест инструмент — 3, хируршки пин-

цети — 4, анатомски пинцети — 4, акартер по Лангебег кирети — права и крива, клешта за коска по Ливер; и

6) Потребен мебел: маса за пишување, столови, орман за инструменти и за лекови, закачалка, канта за отпадоци со капак.

Член 3

Работниот човек може со личен труд самостојно во вид на занимање да врши стоматолошка дејност во самостојна стоматолошка ординација со вршење на протетички услуги (член 160-д став 2 од Законот), ако покрај просторните услови и опремата од член 2 од оваа уредба има и:

1. Просторни услови:

1) Просторија за заботехничка лабораторија од најмалку 16 м² со три функционално поврзани делови за моделирање, лиење и гипс техника.

2. Опрема:

1) Комплет опрема за класични протези: заботехничка маса, стол со наклон што се врти, технички мотор за обработка на метали и протези со насадни инструменти, извор на топлина — пламеник или шпиритус ламба, нож за гипс, ножеви за восок — 2 кремлон клешта, шоља за гипс, шпатула за мешање на гипс, сад за мешање на акрилат, технички пинцети права и крива — 2, кивети за полимеризација — 4, стегачи на кивети — 2, аклудатори 8 и вртикулатори — 4, апарат за преварување на восок, апарат за полимеризација на протези или решо и сад, преса за стегаче на кивети, полир мотор, апарат за образување на модели, апарат за вакумско мешање, вибратор;

2) Комплет опрема за метал (короник) и мостови: апарат за чистење на излиените објекти, апарат за избирање на кивети, прирачна каса, кивети за вложување и загревање на метални комплекти — 5, рампа за пили, печка за жарење, печка за предгревање, апарат за миење на метал, апарат за полимеризација — Кеомат, прецизна вага за мерење на метали, апарат за лаковање, пескара, компресор;

3) Комплет опрема за керамика: вакумска печка за керамика, прибор за нанесување на керамика, постели за лиење на керамика — 10, дупа во светилка;

4) Комплет опрема за фрез техника, апарат за фрезување, комплет инструменти за фрезување;

5) Комплет опрема за визил: сушара, печка за жарење, апарат за лиење, апарат за електролиза, кивети за желатин, пункт апарат, мотор за сечење на лисени колниџа, апарат за топење на желатин, апарат за натопување на модели; и

6) Потребен мебел: техничка маса со мотор и ламба, стол со наклон, работен ѓулт, орман за отисоци, орман за гардероба, столна ламба и орман за чување на потрошен материјал.

Опремата од став 1 под точките 3, 4 и 5 на овој член е задолжителна доколку во самостојната стоматолошка ординација се вршат такви услуги.

Член 4

Во работната заедница за самостојно вршење на стоматолошка дејност (член 160-ј од Законот) може самостојно да се врши стоматолошка дејност во деловни простории на едно место, ако има:

1. Просторни услови:

1) стоматолошка ординација од најмалку 20 м²,

2) ческална од најмалку 12 м²,

3) санитарен јазол.

2. Опрема:

— унит апарат — 2 стоматолошки столови — моторни или телескоп — 2 и другата опрема од член 2 од оваа уредба.

Работната заедница од став 1 на овој член може да врши и протетички услуги, ако, покрај просторните услови и опремата од став 1 на овој член ги исполнува и просторните услови и опремата од член 3 од оваа уредба.

Работната заедница од став 2 на овој член може самостојно да врши стоматолошка дејност во деловни простории на повеќе места, ако на секое од тие места ги исполнува просторните услови и опремата од став 1 на овој член.

Член 5

Просторните услови за самостојно вршење на стоматолошка дејност се исполнети ако висината од подната површина до таванот изнесува најмалку 250 см. ако сидовите и подните површини се изработени од материјал кој е отпорен на влага и може лесно хигиенски да се одржува, ако е обезбедена здравствено исправна студена и топла текушта вода и ако е обезбеден приклучок во електрична водоводна и канализациона мрежа.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-699/1

14 април 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

230.

Врз основа на член 10 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 7/86, 45/86 и 50/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗНИЦИТЕ ЈА ПЛАЌААТ ОБВРСКАТА СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА

1. Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка од 4,5%, освен обврзниците што обврската ја плаќаат по следниве стапки и тоа:

— по стапка од 3,2% — обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0105 — Производство на нафтени деривати, 0111 — Производство на неметални минерали (без градежен материјал), во областа 07 — Трговија, гранките 0702 — Трговија на големо и 0703 — Надворешна трговија;

— по стапка од 2,6% — обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударства, гранките 0110 — Преработка на обоени метали, 0119 — Преработка на хемиски производи, 0121 — Производство на градежен материјал, 0132 — Производство на сточна храна и 0133 — Производство и преработка на тутун; во областа 03 — Шумарство; во областа 05 — Градежништво; во областа 07 — Трговија, подгрупата 07011 — Трговија на мало со прехранбени производи; во областа 08 — Угостителство и туризам, гранката 0801 — Угостителство; во областа 11 — Финансиски, технички и други услуги, подгрупата 110401 — Просторно и урбанистичко планирање и проектирање;

— по стапка од 1,3% — обврзниците од дејностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките 0106 — Производство на железна руда, 0107 — Црна металургија, 0108 — Производство на руди од обоени метали, 0109 — Производство на обоени метали, 0118 — Производство на базни хемиски производи, од гранката 0126 — Производство на готови текстилни производи, подгрупата 012691 — Производство на покривачи за под, освен рачното кили-

марство, а од 0130 — Производство на прехранбени производи, подгрупата 013021 — Производство на леб и печиво, во областа 02 — Земјоделство и рибарство, групите 02011 — Полјоделство и 02014 — Стоочарство.

Обврзниците од дејноста во областа: 01 — Индустрија и рударство, од гранките 0101 — Електро- стопанство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на електрична енергија, обврската ја пресметуваат по стапка од 4,5% и со самоуправна спогодба средствата ги здружуваат и насочуваат за поддржување на развојните програми во таа дејност.

2. Обврската од точка 1 на оваа одлука за периодот јануари — март 1988 година обврзниците ќе ја уплатат во две еднакви рати со аконтациските за месеците април и мај 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 23-748/1

14 април 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

231.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85 и 71/86). Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/88), во член 1, став 1, точка 1. износот „8.149.000.000“ се заменува со износот „8.809.000.000“ и во точка 2 износот „1.889.000.000“ се заменува со износот „1.229.000.000“.

Член 2

Во член 2 се ввршат следниве измени и тоа:

— во точка 7 износот „2.000.000.000“ — стоковни плаќања се заменува со износот „1.400.000.000“, а износот „2.000.000.000“ — вкупно динари, се заменува со износот „1.400.000.000“;

— во точка 24 во колоната за стоковни плаќања се додава износ „1.324.000.000“, износот „700.000.000“ — нестоковни плаќања се заменува со износот „100.000.000“, а износот „700.000.000“ — вкупно динари се заменува со износот „1.424.000.000“;

— во точка 27 износот „150.000.000“ — стоковни плаќања се заменува со износот „86.000.000“; износот „150.000.000“ нестоковни плаќања се заменува со износот „90.000.000“ и износот „300.000.000“ — вкупно динари се заменува со износот „176.000.000“.

Член 3

Во член 3 по став 1 се додава нов став 1 кој гласи:

„За користење на средствата над износот од став 2 до овој член одлучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.“

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-777/1

14 април 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

232.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општината Ресен во износ од 65 000.000 динари, потребни за намирување на обврските од тековното работење (исплата на личен доход, материјални трошоци и друго).

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-854/1

22 април 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

233.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општината Берово во износ од 40.000.000 динари, потребни за намирување на обврските од тековното работење (исплата на личен доход, материјални трошоци и друго).

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-854/2

22 април 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

234.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општината Пробиштип во износ од 35.000.000 динари, потребни за намиривање на обврските од тековното работење (исплата на личен доход, материјални трошоци и друго).

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 30 ноември 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-854/3
22 април 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

235.

Врз основа на член 60, а во врска со член 58 од Законот за заштитата при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87, претседателот на Републичкиот комитет за труд донесува

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА**

1. Градежниот институт „Македонија“ — Скопје ги исполнува пропишаните услови за вршење испитување и прегледи по член 58 од Законот за заштита при работа за потребите на други организации и тоа за:

- микроклима;
- бучава; и
- осветленост.

2. Ова решение да се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-807/1
8 април 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
проф. д-р **Тито Беличанец**, с. р.

236.

Врз основа на член 33, став 3 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), републичкиот секретар за финансии донесува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И ЗА ЛЕПЕЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИЦИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на плаќањето на административните такси и за лепење и поништување на вредносници („Службен весник на СРМ“ бр. 19/73 и 29/84), во член 1, став 2, точка 1 бројот „400“ се заменува со бројот „1.000“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-1215/1
14 април 1988 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
м-р **Методија Тошевски**, с. р.

237.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 18 став 1 точка 1 од Правилникот за условите и начинот за решавање на станбените прашања и за давање станови на користење на работниците во работната заедница на Републичкиот хидрометеоролошки завод во Скопје, донесен со референдум на 8 декември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Републичкиот хидрометеоролошки завод на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 18 став 1 точка 1 алинеја 1 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што во него при определувањето бодови по основот станбена состојба на работниците не се прави разлика помеѓу потстанар и корисник на стан, што не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 18 став 1 точка 1 алинеја 1, во рамките на основот станбена состојба, е предвидено работникот да добива определен број бодови ако нема станарско право на стан во општествена сопственост или ако нема стан во лична сопственост, а притоа не се прави разлика помеѓу потстанарите и корисниците на стан.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 27/86) самоуправно право е на работниците во организациите на здружениот труд да определат основни мерила за утврдување на редот на првенство за доделување станови на користење. Притоа, судот смета дека работниците се должни да водат сметка со основите и мерилата да не се попречува остварувањето, пред сè, на уставното начело на заемност и солидарност.

Според мислењето на Судот во конкретниот случај утврден е основот станбена состојба и тој има доминантно влијание, а дали ќе се вреднуваат сите фактички ситуации во кои можат да се најдат лицата без станарско право односно без стан во сопственост, е самоуправно право на работниците кое тие го остваруваат со донесување на самоуправен општ акт и со општествен договор и самоуправна спогодба кои ги склучиле, односно на кои им пристапиле.

За согласноста пак, на самоуправниот општ акт со Општествениот договор и со самоуправната спогодба, Уставниот суд на Македонија не е надлежен да одлучува согласно член 419 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 101/87

24 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

238.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 434 од Уставот на СР Македонија и член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 февруари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од Собирот на работните луѓе во Централното основно училиште „Александар Урдаревиќ“ во с. Сандево — Скопје на 1 април 1983 година, во времето на неговото важење, бил во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува општ акт.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното основно училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, на 12 декември 1986 година, пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од ова решение, затоа што бил донесен од собир на работните луѓе, а не на референдум.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот правилник престанал да важи со влсгувањето во сила на новиот Правилник за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците со референдум одржан на 4 октомври 1986 година.

Според член 463 став 1 од Законот за здружениот труд за основите и мерилата за распределбата на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка работниците одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не е донесен со референдум, туку на собир на работните луѓе, Судот утврди дека тој во времето на неговото важење бил во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 271/86

24 февруари 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

239.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 февруари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 39 став 1 точка 7 од Правилникот за станбени односи донесен од работниците во Сложената организација на здружен труд Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ од Скопје — Работна заедница Заеднички служби, со референдум на 25 декември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна заедница на начин утврден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија со предлог пове-

де постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што со нив се повредува начелото на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека со член 39 од оспорениот правилник се предвидени основите и мерилата за утврдување ред на првенство за доделување стан на користење, при што најголем број бодови се утврдени по основот сложеност и одговорност за извршување на работите и работните задачи.

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 26/73, 14/78 и 27/86), самоуправно право е на работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за распределба на станови за користење. Според мислењето на Судот, согласно уставното начело на заемност и солидарност и член 126 став 2 од Законот за здружениот труд, обврска е со утврдените основи и мерила да се обезбеди остварување на начелото на заемност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците, особено преку овозможување доминантно влијание на основите кои ја изразуваат станбената и социјално-економската положба на работниците.

Со оглед на тоа што одредбата на член 39 став 1 точка 7 од оспорениот правилник предвидува таков број бодови по основот придонес во работата (сложеност и одговорност), кој на овој основ при утврдувањето на редот на првенство му овозможува доминантно влијание во однос на другите утврдени основи, особено оние што ја изразуваат станбената и социјално-економската состојба на работниците, Судот утврди дека таа не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд.

Восдно Судот смета дека придонесот во работата како основ за утврдување на редот на првенство за добивање стан на користење не се исцрпува само преку основите сложеност и одговорност, туку преку вреднување на сите основи и мерила за утврдување на резултатите од трудот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 113/87

24 февруари 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

240.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 105 алинеја 1 и 3 од Статутот на Централното основно училиште „Моша Пијаде“ во Радовиш, донесен од работниците со референдум на 1 ноември 1979 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 104, 106 и 110 од означениот статут.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Централно основно училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Комитетот за општествени дејности на општина Радовиш поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што не бил усогласен со одред-

бите на Законот за предучилишно и основно воспитание и образование во поглед на одредбите кои се однесуваат на раководниот орган

5. На седницата Судот утврди дека во член 104 од оспорениот статут е предвидено колегијалниот раководен орган да биде составен од 3 члена, од кои еден претседател и 2 члена. Понатаму, според член 105 членовите на колегијалниот раководен орган треба да ги исполнуваат следните услови: определена стручна подготовка, морално-политички квалитети, работно искуство од 6 години и организациони способности. Во член 106 е предвидено дека колегијалниот раководен орган го именува Советот на училиштето врз основа на јавен конкурс и на предлог на конкурсната комисија и дека на одлуката за именување согласност дава Собранието на општината. Мандатот на колегијалниот раководен орган, според член 110, трае 2 години, а на претседателот на колегијалниот раководен орган една година.

6. Со член 210, став 3 од Уставот на СР Македонија на граѓаните под еднакви услови им се гарантира достапноста на ское работно место и функција во општеството.

Судот смета дека морално-политичките квалитети можат да бидат предвидени како услов за вршење определени работи и функции само во случаите предвидени со устав. Со оглед на тоа што Уставот на СР Македонија не содржи одредба со која се предвидуваат морално-политичките квалитети како услов за вршење на функцијата раководен орган во основно училиште, Судот утврди дека член 105 алинеја 1 од оспорениот статут не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија.

Во поглед на предвидувањето на поседувањето организациони способности, како еден од условите за вршење на функцијата раководен орган, Судот утврди дека во оспорениот статут не се утврдени критериуми и начини за објективизирано утврдување на постоењето на тие способности. Поради тоа, Судот утврди дека предвидувањето организациони способности без критериуми и начин за нивно објективизирање не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија.

7. Во член 271 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), утврдена е обврска за основните училишта да ја усогласат својата организација и работа со одредбите на законот во рок од една година од неговото влегување во сила.

Според мислењето на Судот, со оваа одредба од законот не престанува важноста на постојните самоуправни општи акти во основните училишта, туку се утврдува обврска за усогласување на нивни одделни одредби што не се во согласност со законот.

Поради тоа, Судот смета дека од фактот што по влегувањето во сила на законот не се извршени измени во оспорениот статут не произлегува дека тој е во несогласност со Законот.

8. Во членовите 246 до 254 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование се уредени прашањата поврзани со именувањето и разрешувањето на раководниот орган, кој може да биде индивидуален и колегијален.

Поради тоа, Судот утврди дека одредбите на член 104, 105, 106 и 107 од оспорениот статут во деловите во кои предвидуваат колегијален раководен орган во училиштето не се во несогласност со наведените одредби од Законот.

Во поглед на прашањето за должината на мандатот на колегијалниот раководен орган односно на неговиот претседател, Судот утврди дека Законот за предучилишно и основно образование и воспитание не содржи одредба со која се уредува должината на мандатот на раководниот орган во основното училиште, а според член 485 став 1 од Законот за здру-

жениот труд, мандатот на индивидуалниот раководен орган односно на претседателот на колегијалниот раководен орган трае најдолго 4 години.

Со оглед на тоа, Судот смета дека Законот за здружениот труд ја утврдува само горната граница на траењето на мандатот на раководниот орган и дека е самоуправно право на работниците, во тие рамки, да го утврдат времетраењето на тој мандат. Поради тоа, Судот утврди дека утврдувањето на мандатот на раководниот орган во оспорените одредби од Статутот од 2 односно 1 година не е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд, ниту е во несогласност со Законот за предучилишно и основно воспитание и образование.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 13/87

2 март 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 7/88), се направени грешки поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд

Во член 1 став 1 во заградата наместо бројот „48/85“ треба да стои бројот „46/86“.

Во став 3 наместо бројот „18“ треба да стои бројот „19“.

Бр. 13-1046/2

28 април 1988 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

О Б Ј А В А

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнувања на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87) и член 13 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 75/87), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор и Републичкиот завод за општествено планирање

О Б Ј А В У В А А Т

планирани елементи за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход во периодот јануари-јуни 1988 година

1. Просечниот месечен пресметан чист личен доход по работник, без средства за непосредна заедничка потрошувачка, изнесува 211.200 динари.

2. Просечната годишна стапка на акумулативност во стопанството на СРМ изнесува 3,8% (ОЗТ кои работат без загуба).

3. Просечните годишни стапки на акумулативност на сродните дејности изнесуваат:

	%
— 0101 Електростопанство	1,0
— 0102 Производство на јаглен	4,8
— 0105 Производство на деривати на нафта	17,0
— 0107 Црна металургија	0,6
— 0108 Производство на руда на обоени метали	2,1
— 0109 Производство на обоени метали	5,5
— 0110 Преработка на обоени метали	1,4
— 0111 Произв. на неметални минерали	3,2
— 0112 Прераб. на неметални минерали	2,0
— 0113 Металопреработувачка дејност	2,6
— 0114 Машиноградба	7,0
— 0115 Произв. на сообраќ. средства	6,4
— 0118 Произв. на хем. производи	6,3
— 0119 Прераб. на хем. производи	2,3
— 0120 Произв. на камен и песок	15,0
— 0121 Произв. на градеж. матер.	2,3
— 0122 Произв. на реж. граѓа и плочи	0,2
— 0123 Произв. на фин. произв. од дрво	5,1
— 0126 Произв. на гот. текст. производи	10,7
— 0129 Произв. на каучук	3,4
— 0130 Произв. на прехранб. производи	4,5
— 0131 Произв. на пијалаци	5,1
— 013310 Произв. на ферментиран тутун	6,9
— 013320 Прераб. на тутун	20,8
— 0134 Графичка дејност	4,5
— 0135 Доработка, преработка и производство на сировини од отпадоци	4,6
— 0139 Произв. на разновидни производи	12,6
— 0201 Земјоделско производство	1,9
— 0202 Земјоделски услуги	8,5
— 0203 Рибарство	6,8
— 0300 Шумарство	0,7
— 0400 Водостопанство	0,3
— 0501 Високоградба	22,1
— 0502 Нискоградба и хидроградба	2,2
— 0503 Инсталатерски и завршни работи	21,7
— 0604 Воздушен сообраќај	2,5
— 0606 Градски сообраќај	2,5
— 0609 ПТТ услуги	0,6
— 0701 Трговија на мало	6,0
— 0702 Трговија на големо	9,3
— 0703 Надворешна трговија	12,4
— 0801 Угостителство	1,7
— 0900 Занаетчиство	6,0
— 1003 Комунална дејност	1,9
— 1102 Осигурув. на имоти и лица	2,4
— 110202 Лотарии и кладилници	8,3
— 1104 Проектирање и сродни технички услуги	13,8
— 1105 Геолошки истражувања	1,4
— 1109 Деловни услуги	2,9

4. Коефициентот на акумулацијата кој се користи при утврдувањето на делот од доходот стекнат под исклучителни погодности изнесува 0,0736.

5. Елементите на оваа објава ќе се применуваат од денот на донесувањето.

Координационен одбор
Претседавач,
д-р Софија Тодорова, с. р.

Директор
на Републичкиот завод
за општествено планирање,
д-р Методија Несторовски, с. р.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

За полномошник на Абраванел Хајим, со непозната адреса, поставен му е Пубалевски Никола адв. од Скопје, во постапката која се води пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, под X П. бр. 3650/87.

Се повикува Абраванел Хајим да се јави во рок од 30 дена во судот. Во спротивно, постапката ќе продолжи со неговиот полномошник.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X. П. бр. 3650/87. (79)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Мислији Хаслије од с. Врановци — Гостиварско, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој суд. По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека истото е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 27/88. (78)

Врз основа на член 75, а во врска со член 27 став 3 и 4 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87) и врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 42/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на тројца судии на Окружниот суд — Скопје, еден постојан судија на Основниот суд на здружениот труд — Скопје и на еден постојан судија на Основниот суд на здружениот труд — Штип

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, односно од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, во рок од 15 дена (кандидатите за судии на Окружниот суд — Скопје), односно во рок од 30 дена (кандидатите за постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Скопје и Штип), од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
207. Заклучоци на Собранието на СРМ —	297
208. Закон за изменување и дополнување на Законот за фондовите за заеднички резерви —	297
209. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на начинот на обезбедување на средства за задоволување на заедничките потреби во научно-истражувачката дејност во 1988 година —	298
210. Одлука за определување на повисок износ на пензија на корисниците — про-светни работници кои воспитно образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945 односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија —	298
211. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Дирекцијата за републички стокови резерви за 1987 година —	301
212. Одлука за одобрување на Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1987 година —	301

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ

И

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ

во една книга, со сите досегашни измени и дополнувања на сојузниот и републичкиот закон, со објаснувања и со регистар на поимите

— Трето изменето и дополнето издание

Приготвил: Горѓи Марјановиќ, редовен професор на Правниот факултет во Скопје

Цена на збирката е 5.500 динари

СЕ НАОГААТ ВО ПЕЧАТ:

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

со објаснувања и со предметен регистар

— Второ изменето и дополнето издание

Приготвил: Стефан Георгиевски, редовен професор на Правниот факултет во Скопје

Цена на збирката е 6.000 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со судска практика и со предметен регистар

— Трето изменето и дополнето издание

Приготвил: Миле Хаџи Василев Вардарски, дипломиран правник.

Цена на збирката е 5.000 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. Порачка може да се направи и на повеќе примероци.

213. Одлука за одобрување на пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот за 1988 година — 301
214. Одлука за разрешување и именување делегат во Советот на Службата на општественото книговодство во СР Македонија — 301
215. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Техничкиот факултет — Битола — 301
216. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работодаден орган на Националниот парк „Пелистер“ — Битола — 302
217. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје — 302
218. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ — 302
219. Одлука за именување членови на Комисијата за утврдување предлог за именување декан на Земјоделскиот факултет — Скопје — 302
220. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО за презентирање на културните вредности „Македонија Концерт“ — Скопје — 302
221. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО за промет производство и прикажување филмови „Македонија-филм“ — Скопје — 303
222. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во

- Советот на „Природо-Научниот музеј на Македонија“ — Скопје — 303
223. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет — Битола — 303
224. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на Наградата „11 Октомври“ — 303
225. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на Наградата „Климент Охридски“ — 304
226. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на Наградата „25 Мај“ — 304
227. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје — 305
228. Одлука за разрешување од должноста член и за именување член на Одборот за урбанизам и станбено комунални прашања во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија — 305
229. Уредба за поблиските услови во однос на просторот и опремата за вршење на стоматолошка дејност со личен труд самостојно во вид на занимање — 305
230. Одлука за утврдување на стапките по кои обврзниците ја плаќаат обврската спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, во 1988 година — 306
231. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на девиците утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1988 година — 307
232. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија — 307
233. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија — 307
234. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија — 308
235. Решение за исполнување на условите за вршење на испитување и прегледи по прописите за заштита при работа — 308
236. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на административните такси и за лепење и поништување на вредносници — 308
237. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 101/87 од 24 февруари 1988 година — 308
238. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 271/86 од 24 февруари 1988 година — 309
239. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 113/87 од 24 февруари 1988 година — 309
240. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 13/87 од 2 март 1988 година — 309
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд — 310
- Објава за планирани елементи за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход во периодот јануари-јуни 1988 година — 310